

Службен весник на Република Македонија

Број 109

12 јуни 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2120. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан.....	3	2124. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје.....	7
2121. Кодекс за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	3	2125. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“.....	7
2122. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина - глина на локалитетот „с.Раборци“, Општина Струмица.....	6	2126. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....	7
2123. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје.....	6	2127. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово.....	7
		2128. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово.....	7

	Стр.		Стр.
2129. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....	8	2142. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје.....	11
2130. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Скопје....	8	2143. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.....	11
2131. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.....	8	2144. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.....	11
2132. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	8	2145. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија....	11
2133. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.....	9	2146. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	11
2134. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје.....	9	2147. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје.....	12
2135. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби– Скопје.....	9	2148. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга.....	12
2136. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....	9	2149. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....	12
2137. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести– Скопје...	9	2150. Решение за именување на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.....	12
2138. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија– Скопје.....	10	2151. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.....	12
2139. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија– Скопје.....	10	2152. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.....	13
2140. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје.....	10	2153. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	13
2141. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје.....	10	2154. Правилник за начинот и постапката за спроведување на внатрешната контрола во Агенцијата за храна и ветеринарство.....	13
		Огласен дел	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**2120.**

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ „УНИФИЛ“ ВО ЛИБАН**

1. За учество во мировната операција на Обединетите нации „УНИФИЛ“ во Либан, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здружениот Оперативен Центар на мировната операција на Обединетите нации „УНИФИЛ“ во Нагура, Либан, за период од 12 (дванаесет) месеци, сметано од септември 2018 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на припадникот на Армијата од точката 1 од оваа одлука, ги обезбедува Организацијата на Обединетите нации, а трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 3763/1
11 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

2121.

Врз основа на членот 184 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2018 година, донесе

**КОДЕКС
ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Предмет****Член 1**

Со овој кодекс се уредуваат основните етички начела, правила и стандарди на однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собрание).

Цел**Член 2**

(1) Целта на овој кодекс е зачувување и афирмирање на достоинството и угледот на Собранието и на пратениците.

(2) Овој кодекс има за цел и да ја зголеми довербата на граѓаните и јавноста во основните вредности и интегритетот на функцијата пратеник како индивидуа и на Собранието како претставнички орган на граѓаните на Република Македонија и носител на законодавната власт.

II. ОСНОВНИ ЕТИЧКИ НАЧЕЛА**Основни етички начела****Член 3**

Пратеникот во вршењето на својата функција се придржува на основните етички начела, стандардите и правилата на професионално однесување, како што се: објективност, јавност и одговорност, заемно почитување, почитување на угледот на Собранието, како и почитување на интегритетот на други лица.

Објективност**Член 4**

Пратеникот функцијата ја извршува без предрасуди и дискриминација во однос на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, почитувајќи ги слободите и правата на човекот и граѓанинот.

Јавност и одговорност**Член 5**

(1) Пратеникот во своите постапки и делувања се води од јавниот интерес при што, не смее да ја користи својата функција за стекнување на лична корист или корист на блиски лица, ниту да прифаќа услуги, подароци или донации кои би влијаеле на неговите активности и одлучувања во работата во Собранието.

(2) Пратеникот својата функција ја извршува совесно и одговорно и за време на извршувањето на функцијата е отворен кон медиумите за сите прашања, освен ако прашањата од надлежност на Собранието се со доверлив карактер или информации поврзани со неговиот приватен живот или приватниот живот на други лица.

Заемно почитување и почитување на личниот интегритет на другите

Член 6

(1) Пратеникот е должен при извршувањето на функцијата да се однесува со особено внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и секогаш да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието.

(2) Пратеникот не смее да ги прекинува говорниците, да дофрлува од место или на кој било друг начин да го нарушува текот на седницата и да користи навреди, фрази, изрази или гестикации со кои можат да се навредат или омаловажат другите пратеници или носители на јавни функции.

(3) Пратеникот се воздржува од постапки и говори со кои може да предизвика омраза, нетрпеливост и насилство на лична, идеолошка, верска, национална, полова или расна основа.

(4) Пратеникот ги почитува овластувањата на другите избрани и именувани лица, на државните службеници и на другите вработени во Службата на Собранието, нема да врши притисок во извршувањето на нивните работни задачи и нема да поттикнува и помага однесување спротивно на Кодексот.

III. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

Основни правила на однесување

Член 7

(1) Пратеникот е должен да ги почитува правилата на однесување за одржување на редот на седниците на Собранието, на работните и другите тела на Собранието, а особено:

- да се однесува со внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието,

- да не користи зборови и изрази со кои ќе повреди или омаловажи други лица, човековото достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство,

- да се држи на темата за која се води расправата,

- да не го прекинува говорникот или на кој било друг начин го нарушува текот на седницата,

- да не го користи мобилниот телефон и лаптопот на начин со кој го нарушува текот на седницата и

- да ги почитува правилата на пристојно облекување.

(2) Во Собранието строго се забранува употреба на сила и насилничко однесување од страна на пратеникот. Пратеникот не смее да учествува во настани со кои се загрозуваат безбедноста на Собранието.

(3) Пратеникот кој учествува во сите јавни настапи како претставник на Собранието, во Собранието и надвор од него, е должен да го почитува угледот и достоинството на Собранието.

Судир на интереси

Член 8

Пратеникот е должен да ги почитува правилата кои се однесуваат на спречување судир на јавниот и приватниот интерес.

Забрана на корупција

Член 9

Пратеникот во вршењето на функцијата е должен да ги почитува правилата кои се однесуваат на забрана на корупцијата и да избегнува секакво однесување кое согласно со домашното и меѓународното законодавство би можело да се квалификува како коруптивно дејство или отстапување од правилата на Кодексот.

Забрана за примање на подароци

Член 10

Пратеникот не смее да ја користи својата функција заради остварување на имотна и друга корист за себе или за други, не смее да бара и/или прима подароци и бесплатни услуги и не смее да ја користи својата функција или информациите кои ги добиле преку својата функција за своја лична корист или за лична корист на некој друг.

Буџетска и финансиска дисциплина

Член 11

Пратеникот при извршувањето на функцијата ја почитува буџетската и финансиската дисциплина со цел правилно управување со јавните средства и нема да презема дејствија за ненаменско трошење на јавните средства.

Однос кон средствата кои се користат во Собранието

Член 12

Пратеникот со должно внимание се однесува кон средствата кои се користат во Собранието и презема мерки со кои ќе спречи исчезнување, губење или оштетување на средствата, а по престанок на мандатот задолжените средства ги враќа во Собранието на надлежната служба.

IV. ПОВРЕДИ НА КОДЕКСОТ

Лесни повреди

Член 13

Лесни повреди на Кодексот се:

- однесување на пратеникот со кое се нарушува текот на седницата (дофрлувања во говор, прекинување на говор и слично),
- користење на мобилниот телефон или на лаптопот со кое се нарушува текот на седницата,
- непочитување на правилата на пристојно облекување на седници и на други настани на кои учествува како претставник на Собранието и
- однесување на пратеникот со кое се повредува угледот и достоинството на Собранието.

Тешки повреди

Член 14

Тешки повреди на Кодексот се:

- користење на зборови, изрази или нивни синоними со кои се омаловажуваат други лица и со кои се навредува нивното достоинство,
- работење во личен интерес, во интерес на поединец или на група поединци, заради стекнување на директна или индиректна корист,
- поттикнување на омраза, нетолеранција или насилство,
- врши притисок на државните службеници и на другите вработени во Службата на Собранието во извршувањето на нивните работни задачи и
- злоупотреба на функцијата за остварување на лични интереси.

Надлежно тело на Собранието

Член 15

(1) Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието (во натамошниот текст: Комисијата) е надлежна за утврдување на сторени лесни и тешки повреди и изрекување на мерки.

(2) Комисијата ќе повика на консултации два експерти за етички работи, од кои едниот е на предлог на пратеничките групи од партиите на власт, а другиот на предлог на пратеничките групи од партиите во опозиција.

(3) Комисијата со свој акт ја уредува постапката за утврдување на сторени лесни и тешки повреди и изрекување на мерки.

(4) Комисијата води евиденција за сите активности.

Мерки за повреда на Кодексот

Член 16

(1) Комисијата за непочитување на Кодексот може да изрече:

- опомена, која се изрекува за лесна повреда и
- јавна опомена, која се изрекува за тешка повреда.

(2) Одлуките на Комисијата се објавуваат на веб-страницата на Собранието.

Застареност

Член 17

Постапката за повреда на Кодексот застарува во рок од шест месеци од денот кога повредата е направена.

V. ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОБЈАВУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Изјава

Член 18

(1) Пратеникот по верификацијата на мандатот потпишува изјава со која изјавува дека при вршењето на функцијата пратеник ќе ги почитува одредбите од овој Кодекс. Примерок од потпишаната изјава пратеникот доставува до Комисијата.

(2) Формата и содржината на образецот на изјавата ги утврдува Комисијата.

Објавување на Кодексот

Член 19

Овој Кодекс се објавува на веб-страницата на Собранието.

Член 20

Одредбите на членовите 6 и 7 на овој Кодекс соодветно се однесуваат и на избраните и именуваните лица при извршувањето на нивните права и должности во Собранието на Република Македонија.

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 21

(1) Комисијата во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој Кодекс ќе го утврди образецот на изјавата и истиот го објавува на веб-страницата на Собранието.

(2) Пратеникот го пополнува образецот и го потпишува истиот по неговото објавување на веб-страницата на Собранието.

Влегување во сила

Член 22

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08 - 3761/1
11 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2122.**

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РАБОРЦИ“, ОПШТИНА СТРУМИЦА****Член 1**

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се доделат под концесија минералната суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесија е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина - глина на локалитетот „с.Раборци“ Општина Струмица.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на

министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4871/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2123.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ**

1. Ферит Муареми се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар- Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5608/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

2124.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“-СКОПЈЕ**

1. Азби Агуши се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5609/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2125.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЛЕШОК“**

1. Артан Јакупи се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5610/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2126.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР**

1. Авни Дураку се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5611/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2127.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО**

1. Афет Мамати се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5612/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2128.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО**

1. Илир Ќерими се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5613/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2129.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУГА**

1. Абдула Ќазимоски се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5615/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2130.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА – СКОПЈЕ**

1. Сашо Панов се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5694/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2131.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Башким Османи се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5695/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2132.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Илир Шурлани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5698/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2133.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ**

1. Бујар Селмани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5703/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2134.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ**

1. Ферихане Бајрами се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5704/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2135.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ**

1. Нусрет Цафери се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5705/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2136.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Илир Вела се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5706/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2137.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ**

1. Беса Поцеста се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5708/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2138.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА- СКОПЈЕ**

1. Урим Исахи се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5710/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2139.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА- СКОПЈЕ**

1. Арјета Хасани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5712/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2140.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ**

1. Кемал Рушити се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5713/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2141.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – СКОПЈЕ**

1. Зејнула Адеми се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5714/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2142.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Башким Шабани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5715/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2143.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – СКОПЈЕ

1. Сафет Демири се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5716/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2144.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО

1. Фарук Алили се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5718/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2145.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Њомза Лумани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5719/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2146.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР

1. Дитмир Ешеху се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5720/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2147.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Бурак Шабани се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5721/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2148.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА**

1. Недим Рамизи се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5722/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2149.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР**

1. Арсим Диша се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5733/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2150.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ**

1. Суат Амети се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5734/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2151.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Мане Манев се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје, се именува Елвис Аლოსки.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5776/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2152.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ

1. Сенад Бајрамовски се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5777/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2153.**

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/14, 98/14, 172/14, 15/15 и 9/17) во Прилог 2 – Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, Поглавје II – Шифри, во рубрика 29 – ИЗЛЕЗЕН/ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН, во делот I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ, во редовите 7 и 8 зборовите „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-1857/6
8 јуни 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**2154.**

Врз основа на член 77 став (10) алинеја 1 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА КОНТРОЛА ВО
АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за спроведување на внатрешната контрола во Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) Внатрешна контрола е преземање на активности од страна на внатрешните контролори при постапување по наредба и налог, заради утврдување на вистинитоста на наводите изнесени во пријава за неправилности во работењето и утврдување кршење на работниот ред и дисциплина и за утврдување на материјална, професионална и прекршочна одговорност на административните службеници вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата) во сите случаи на нивно незаконско постапување;

2) Внатрешен контролор е стручен административен службеник вработен во Одделението за внатрешна контрола и аудит (во натамошниот текст: Одделението), и е надлежен да спроведува внатрешна контрола;

3) Овластен внатрешен контролор е стручен административен службеник вработен во Агенцијата, кој е назначен од страна на директорот на Агенцијата за извршување на активности од надлежност на Одделението и има квалификации и знаење да извршува внатрешна контрола;

4) Незаконско постапување е злоупотреба или пречекорување на овластувањата кои ги имаат административните службеници, како при вршење на нивните работни задачи, така и при спроведување на постапки, упатства, насоки и процедури од работата на Агенцијата и постапување спротивно на одредбите на Кодексот за административни службеници и спротивно на прописите што се однесуваат на работењето на административните службеници.

II. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО**Член 3**

Внатрешна контрола се извршува врз основа на :

- пријави, податоци, информации и сознанија кои се однесуваат на незаконско и непрофесионално постапување на административните службеници и
- барања што ги доставуваат или непосредно ги презентираат административните службеници на Агенцијата.

Член 4

Работите од својата надлежност Одделението ги врши објективно, стручно, компетентно во согласност со закон, почитувајќи ги при тоа угледот, честа, достоинството и приватноста на административните службеници на Агенцијата и на секој граѓанин на Република Македонија.

Член 5

(1) Сите административни службеници во Агенцијата треба да соработуваат со внатрешните контролори при преземање на потребните активности за извршување на работите од нивната надлежност.

(2) Административните службеници треба да им овозможат на внатрешните контролори интервју, увид и копии од податоците, информациите, известувањата и другата документација со која располагаат. По потреба за утврдување на релевантните факти кои се предмет на интерес внатрешните контролори може да одземат во оригинал документи и предмети.

(3) Внатрешните контролори може да побараат од административните службеници на Агенцијата со кои соработуваат да напишат писмено појаснување за околностите значајни за конкретниот случај или да побараат од нив согласност за вршење аудио или видео снимање на разговорот кој го водат со нив.

(4) При извршувањето на внатрешна контрола треба да се избегне каков и да е конфликт на интерес. Внатрешниот контролор треба да биде објективен и не треба да биде под притисок што би влијаел на неговата објективност. За секој притисок внатрешниот контролор треба да го информира раководителот на Одделението и директорот.

(5) Доколку административни службеници во Агенцијата одбијат да постапат согласно став (2) на овој член, истото претставува кршење на работниот ред и дисциплина согласно со Законот за административни службеници, Законот за инспекциски надзор, Кодексот за административни службеници и Етичкиот кодекс на инспекторите.

(6) Раководителот на Одделението веднаш доставува писмено известување со причината за одбивањето на соработката до директорот на Агенцијата согласно став (5) од овој член.

Член 6

(1) Раководителите на Секторите и Одделенијата во Агенцијата треба на внатрешните контролори да им ги обезбедат потребните услови за непречено извршување на тековните работи и задачи на територијата на Подрачните единици на Агенцијата и инспекциските места на граничните премини.

(2) При извршување на внатрешна контрола, по проценка на внатрешните контролори, не е потребно да го информираат раководниот административен службеник на Одделението или Секторот каде се спроведува внатрешната контрола.

Член 7

Раководителот на Одделението го известува директорот за сите утврдени резултати од внатрешната контрола.

Член 8

(1) Овластените внатрешни контролори заедно со внатрешните контролори учествуваат и вршат внатрешна контрола во согласност со компетентноста, стручноста и професионалноста, почитувајќи ги начелата на неутралност, објективност, стручност и компетентност во согласност со законските прописи, постапки, упатства, насоки и процедури.

(2) При извршување на внатрешна контрола соработуваат најмалку два внатрешни контролори или овластени внатрешни контролори кои учествуваат и го координираат вршењето на внатрешната контрола.

III. ВНАТРЕШЕНА КОНТРОЛА**Член 9**

Внатрешната контрола се спроведува по писмен налог даден од директорот, со која се определува:

1) административниот службеник и/или организационата единица на Агенцијата во која ќе се врши истрагата и контролата;

2) предметот на контролата;

3) рокот за постапување и

4) рок за поднесување писмен извештај до директорот за утврдените факти во врска со предметот на контрола.

Член 10

(1) Раководителот на Одделението го организира вршењето на контролата.

(2) По потреба, раководителот на Одделението може и непосредно да учествува во вршењето на контролата.

Член 11

Пред започнување на вршење на внатрешната контролата, внатрешниот контролор и овластените внатрешни контролори се должни да се претстават и да ги запознаат административните службеници кои се предмет на контролата со налогот за внатрешна контрола од член 9 на овој правилник.

Член 12

Ако поради објективни причини контролата не може да биде извршена во рокот од член 17 став (2) на овој правилник, раководителот на Одделението може да го продолжи овој рок најдолго три месеци од денот кога е издаден налогот за внатрешна контрола.

Член 13

(1) За извршената контрола, внатрешните контролори и/или овластените внатрешни контролори треба да состават писмен извештај.

(2) Писмениот извештај, внатрешниот контролор го доставува до раководителот на Одделението, а раководителот на Одделението го доставува до директорот на Агенцијата.

(3) Раководителот на Одделението го известува директорот на Агенцијата за утврдената фактичка состојба и заклучоците донесени по однос на наводите изнесени во пријавата за неправилности во работењето на административниот службеник.

(4) Врз основа на извештајот од став (1) на овој член, директорот ги определува мерките кои е потребно да се преземат во конкретниот случај.

(5) Директорот го информира подносителот на пријавата за неправилности во работењето по однос на наводите изнесени во пријавата.

Член 14

(1) Пријавите за неправилности во работењето по правило се поднесуваат:

- 1) во писмена форма преку писарницата на Агенцијата;
- 2) по пошта;
- 3) по електронска пошта до назначеното лице за пријави на неправилности и
- 4) телефонски.

(2) За секоја телефонски поднесена пријава за неправилности во работењето до внатрешниот контролор, се составува Записник за телефонски поднесена пријава за неправилности во работењето.

(3) Внатрешниот контролор кој го составил Записникот од став (2) на овој член истиот го евидентира во писарницата на Агенцијата. Пријавите за неправилности во работењето од став (1) од овој член и пополнетите Записници за телефонски поднесени пријави за неправилности во работењето од став (2) од овој член се доставуваат до Одделението.

Член 15

(1) Записникот од член 14 став (2) на овој правилник содржи податоци за:

- 1) датум и место на поднесување на пријавата за неправилности во работењето;
- 2) име и презиме на подносителот;
- 3) адреса на живеење на подносителот;
- 4) контакт телефонски број на подносителот и
- 5) краток опис на наводите.

(2) Ако подносителот одбие да се идентификува, внатрешниот контролор кој ја примил пријавата за неправилности во работењето ќе му укаже на подносителот дека нема обврска да го информира подносителот за исходот од превземените активности на внатрешните контролори.

Член 16

Директорот на Агенцијата на предлог на раководителот на Одделението одлучува дали ќе ја земе анонимната пријава за неправилности во работењето за понатамошно постапување.

Член 17

(1) Раководителот на Одделението врши распределување на поднесените пријави за неправилности во работењето на внатрешните контролори надлежни за постапување по конкретна пријава за неправилности во работењето, ги утврдува приоритетите за работа и го определува рокот во кој нивното постапување треба да заврши.

(2) Постапувањето на Одделението по конкретна пријава за неправилности во работењето треба да заврши најдоцна во рок од два месеци, сметајќи од денот на предавањето на уредно поднесена пријава за неправилности во работењето се до денот на изготвување на извештај од извршената внатрешна контрола.

(3) По исклучок од став (2) од овој член раководителот на Одделението може да го продолжи рокот од денот на поднесување на пријавата за неправилности во работењето, во случај кога е потребно утврдување на вистинитост на навод изнесен во пријавата за неправилности во работењето.

Член 18

Кога подносител ќе поднесе пријава за неправилности во работењето за случај за кој веќе Одделението постапило согласно одредбите на овој правилник, постапување по ново поднесената пријава за неправилности во работењето ќе се повтори само доколку во пријавата за неправилности во работењето се изнесени нови релевантни факти, докази и околности кои не биле познати во претходното постапување, односно водење на постапката.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-265/4
30 мај 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018109